

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈКП Водовод Илинден заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-114/20 од 11 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година, донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Илинден за регулиран период 2021-2023 година**

1. На ЈКП Водовод Илинден се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
  - за 2021 година во износ од 31,96 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година во износ од 31,89 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година во износ од 31,80 ден/м<sup>3</sup>.
  
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
  - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,02%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,15%;
  - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,10%.
  
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
  - за 2021 година:
    - минимална просечна тарифа 31,31 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 32,60 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2022 година:
    - минимална просечна тарифа 31,21 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 32,58 ден/м<sup>3</sup>;
  - за 2023 година:
    - минимална просечна тарифа 31,14 ден/м<sup>3</sup>;
    - максимална просечна тарифа 32,47 ден/м<sup>3</sup>.
  
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

### **Образложение**

ЈКП Водовод Илинден согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-114/20 од 11 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП Водовод Илинден ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

### **Доставени податоци**

ЈКП Водовод Илинден во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	14.676.653
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	1.111.167
Трошоци за осигурување на основни средства	96.833
Бруто плати	17.687.453
Други услуги	5.657.743
Останати и вонредни трошоци	2.748.711
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	57.978
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>42.036.537</b>
<b>Остварена просечна пондерирани тарифа</b>	<b>31,25</b>

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	50.871.264	51.812.452	53.385.019
Амортизација	денари	2.078.991	2.993.115	3.691.057
Средства за ликвидност	денари	275.307	287.175	301.456
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	19.201.914	12.121.995	21.818.150
Принос на регулирани средства	денари	2.111.047	2.629.402	3.215.055
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>55.336.610</b>	<b>57.722.144</b>	<b>60.592.586</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.613.516</b>	<b>1.634.086</b>	<b>1.662.655</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>33,56</b>	<b>34,38</b>	<b>35,33</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>32,82</b>	<b>33,43</b>	<b>34,22</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>34,30</b>	<b>35,32</b>	<b>36,44</b>

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 19 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 1 септември 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Водовод Илинден, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1857/1 од 10

септември 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

### Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	48.442.935	48.926.371	49.674.522
Амортизација	денари	2.078.991	2.249.093	2.275.890
Средства за ликвидност	денари	261.725	264.852	268.617
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	7.834.224	1.175.994	6.616.650
Принос на регулирани основни средства	денари	1.823.066	1.794.989	1.772.938
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
<b>РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)</b>	<b>денари</b>	<b>52.606.717</b>	<b>53.235.305</b>	<b>53.991.966</b>
<b>Количина</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.613.516</b>	<b>1.634.086</b>	<b>1.662.655</b>
<b>Просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>31,96</b>	<b>31,89</b>	<b>31,80</b>
<b>Минимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>31,31</b>	<b>31,21</b>	<b>31,14</b>
<b>Максимална просечна тарифа</b>	<b>ден/m<sup>3</sup></b>	<b>32,60</b>	<b>32,58</b>	<b>32,47</b>

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 20.789.132 денари за 2021 година, 21.090.810 денари за 2022 година и 21.405.721 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.325.811 денари за 2021 година, 1.338.253 денари за 2022 година и 1.357.264 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 96.349 денари за 2021 година, 95.586 денари за 2022 година и 96.704 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати за 2021 година се пресметани согласно предвидените во 2020 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 18.855.895 денари, додека за наредните години се зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 19.138.734 денари за 2022 година и 19.425.815 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.906.068 денари за 2021 година, 4.793.434 денари за 2022 година и 4.918.739 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и истите изнесуваат по 2.411.704 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 57.975 денари за 2021 година, 57.849 денари за 2022 година и 58.575 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,70%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 2.078.991 денари за 2021 година, 2.068.142 денари за 2022 година и 2.094.939 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 180.951 денари за 2022 година и 180.951 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 261.725 денари за 2021 година, 264.852 денари за 2022 година и 268.617 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 1.823.066 денари, за 2022 година 1.794.989 денари и за 2023 година изнесува 1.772.938 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 9,70%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 7.834.224 денари, во 2022 година во износ од 1.175.994 денари, и во 2023 година во износ од 6.616.650 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 31,96 ден/м<sup>3</sup> за 2021 година, 31,89 ден/м<sup>3</sup> за 2022 година и 31,80 ден/м<sup>3</sup> за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП Водовод Илинден треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Илинден.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП Водовод Илинден ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 2,02% за 2021 година, 2,15% за 2022 година и 2,10% за 2023 година.

ЈКП Водовод Илинден при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна

дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП Водовод Илинден да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-114/20  
10 септември 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски